

РЕПУБЛИКА СЕРБСКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КОЧАНИ
Бр. 05-879/4
09.07.19 год.
КОЧАНИ

Друштво за производство, трговија
и услуги ДИКОС ДООЕЛ
Бр. 0307-113119
09.07.2019 год.
КОЧАНИ

ДОГОВОР

Склучен помеѓу:

1. Општина Кочани, со седиште на ул. „Раде Кратовче“ бр.1 Кочани, застапувана од Градоначалникот на општина Кочани, Г-дин Николчо Илијев, (во понатамошниот текст: **Нарачувач**) и

2. Друштво за производство, трговија и услуги ДИКОС ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. "Стево Теодосиевски" бр.21-2/1 Кочани, ДБ:4029004129175 /ЕМБС: 5920400, жиро с-ка бр.250023000220780 депонент на Шпаркасе банка АД Скопје застапувано од Управителот Мишко Димитров (во натамошниот текст : **Изведувач**).

Предмет на договорот

Член 1

Предмет на Договорот за јавната набавка, со кој Изведувачот се обврзува да изведе определени работи во договорен рок, а Нарачувачот се обврзува да му исплати определена цена за тоа, е изведување на работи за:

Одржување на сливни решетки за атмосферска канализација

Предметот на набавка од ст. 1 на овој член е детално опишан во Предмерот, составен дел на тендерската документација, изработена од Нарачувачот, а по Одлука за јавна набавка од 23.05.2019 год., за спроведување на Постапка од мала вредност, со објавување на Оглас бр.01388/2018 на ЕСЈН на 28.05.2019 год., постапка која се спроведува во електронска форма и завршува со е-Аукција на ЕСЈН, како последна фаза за доделување на договорот за јавна набавка.

Член 2

Работите од чл. 1 на овој Договор треба да се изведат според описите и количините од предмер пресметката, составен дел на овој Договор, согласно Програмата за уредување на градежно земјиште за 2019 година, донесена од Советот на општина Кочани и Предмер пресметката, како и важечките прописи, правила и стандарди за ваков вид на работа.

Член 3

Со овој Договор Нарачувачот и Изведувачот ги регулираат своите права и обврски.

Вредност на договорот

Член 4

Изведувачот, работите наведени во чл. 1 од овој Договор, ќе ги изведе за вкупна цена од **504.600,00 денари без пресметан данок на додадена вредност**, согласно првична/конечна понуда поднесена преку ЕСЈН.

Данокот на додадена вредност на износот од ст.1 на овој член изнесува **90.828,00 денари** или

- вкупната вредност на Договорот за јавната набавка со вклучен ДДВ од 18 % изнесува: 595.428,00 денари.

Единечните цени за изразување на поделните фази и позиции се првземени и утврдени од првичната/конечната понуда поднесена преку ЕСЈН, избрана за најповолна, како единствена и прифатлива понуда и истите се составен дел на овој Договор.

Корекција на цените на работите за предметот на договорот за јавна набавка не се дозволени и истите ќе останат фиксни за цело времетраење на реализација на договорот.

Извор на средствата за реализација на договорот и начин на плаќање

Член 5

Средствата за реализација на договорот за конкретната јавна набавка, согласно Одлуката за јавна набавка од 23.05.2019 год. се обезбедени во Буџетот на Општина Кочани за 2019 год., Програма Ј6, ставка 424, подставка 424390.

Член 6

Плаќањето на работите кои се предмет на овој договор, ќе се врши по доставување на ситуација за извршени работи (времена или завршна), што ја доставува Изведувачот, со дефинирани и изведени позиции, одложено до 60 / шеесет / дена, сметано од денот на приемот на истата во архивата на Нарачувачот.

Времената ситуација Изведувачот ја доставува до Нарачувачот во примерен рок по истекот на периодот за кој се однесува, потпишана и заверена од страна на определен Надзорен орган од Нарачувачот.

Завршната ситуација Изведувачот ја составува и поднесува на исплата до Нарачувачот, врз основа на стварно изведени и завршени работи, потпишана и заверена од страна на определен Надзорен орган од Нарачувачот.

Член 7

Конечната пресметка содржи особено:

- 1) вредноста на изведените работи според договорените цени;
- 2) износ на разликите во цената;
- 3) износ исплатен по основ на ситуацији;
- 4) конечен износ што изведувачот треба да го прими или врати по неспорниот дел на пресметката;
- 5) износ на цената што Нарачувачот го задржува за отстранување на недостатоци;
- 6) податокот дали објектот е завршен во договорениот рок, а ако не е, колку изнесува пречекорувањето на рокот;
- 7) податок за тоа кој е договарач, по кој основ и во кој износ бара наплата на договорната казна и надоместок на штета, како и нивни оспорени и неоспорени износи;
- 8) вкупен износ на цената на изведените работи;
- 9) податоци за другите факти за кои не е постигната согласност на овластените претставници на договарачите.

Член 8

Ако Нарачувачот без оправдана причина го одбие учеството во конечната пресметка или го одолжува своето учество во изработката на пресметката. Изведувачот може самиот да изврши предметка и за тоа да го известува Нарачувачот. Тоа право му припаѓа и на Нарачувачот.

Член 9

Секој договарач ги поднесува трошоците на своето учество во изработката на конечната пресметка.

Динамика на изведување на работите

Член 10

Изведувачот е должен по воведување во работа:

- да врши секојдневен редовен увид, контрола, одржување - чистење и поправка на сливните решетки за атмосферска канализација, најмалку 2 (два) дена во една седмица - цело работно време на наведените улици во ст.3 од овој член а присуството на работниците и изведувањето на работите ќе биде контролирано од задолжено лице од Нарачувачот.

Изведувачот работите од предметот на договорот за јавната набавка ќе ги врши за целото времетраење на договорот, согласно Програмата за уредување на градежно земјиште за 2019 год., донесена од Советот на Општина Кочани и Предмер пресметката

- при настанување на итен случај, а по барање од Нарачувачот (телефонски или писмено), Изведувачот е должен во рок од 2 часа да излезе на терен за да се отстрани дефектот.

Изведувачот задолжително треба да дава месечен извештај за завршените работи во дадениот месец.

Извршувањето на работите, предмет на набавката, ќе се одвива на следниве улици: ул.Роза Петрова, ул."1-ви Мај", ул."Страшо Ербапче", ул."Димитар Влахов", ул."Годосие Паунов", ул."Асном", ул."Браќа Ставреви", ул."Славчо Стоименов", ул."14-та Бригада", ул."Христијан Т.Карпош", ул."ВМРО", ул."Љупчо Сантов", ул."Стамен Манов", ул."Глигор Апостолов Гочо", ул."Стево Теодосиевски", Трговски центар, ул."Бел Камен".

Член 11

Изведувачот има право да бара продолжување на рокот за изведување на работите во случај во кој поради променети околности или неисполнување на обврските од Нарачувачот бил спречен да ги изведува работите.

Продолжувањето на рокот се определува според траењето на пречката, со тоа што рокот се продолжува и за времето потребно за повторното започнување на работите и за евентуалното поместување на работите во понеповолно годишно време.

Како причини, поради кои, во смисла на ст. 1 од овој член, може да се бара продолжување на роковите, се сметаат особено:

- 1) природни настани (пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите и сл.);
- 2) мерките предвидени со акти на надлежните органи;
- 3) задоцнување на воведувањето на Изведувачот во работата;
- 4) непредвидените работи за кои Изведувачот при склучување на договорот не знаел ниту можел да знае дека мораат да се изведат;

Член 12

Изведувачот е должен барањето за продолжување на рокот да го поднесе до Нарачувачот штом ќе дознае за причината поради која рокот може да се продолжи.

Обврски на Изведувачот

Член 13

Изведувачот е должен работите од чл. 1 на овој Договор да ги изведе на начин и во роковите што се определени со овој Договор, прописите и правилата на струката, а согласно Предмер-пресметката, составен дел на овој Договор.

Член 14

Изведувачот е должен на објектот да води градежен дневник и градежна книга (со пропишана форма) кои ќе бидат потпишани од определениот Надзор од страна на Нарачувачот.

Член 15

Изведувачот е должен на просторот каде што ќе ги врши работите да презема мерки заради обезбедување на сигурноста на работите, опремата, уредите, работниците, минувачите, сообраќајот, соседните објекти и околината.

Ако на исто место работи изведуваат повеќе изведувачи, секој Изведувач презема мерки на заштита и ја обезбедува сигурноста на работите што тој ги изведува.

Трошоците за спроведување на мерките од став 1 и 2 на овој член, ги поднесува

Изведувачот што ги презема тие мерки.

Обврски на Нарачувачот

Член 16

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на Изведувачот во работа со што би се овозможило несметано изведување на работите.

Член 17

Нарачувачот е должен, по склучувањето на Договорот, да го воведи Изведувачот во работа.

За воведувањето на Изведувачот во работа се составува посебен Записник и тоа се констатира во градежниот дневник.

Член 18

Нарачувачот е должен пред започнување на работите да именува свој Надзор над изведување на работите, односно, надзорен инженер, и со писмо да го извести Изведувачот за тоа.

Член 19

Забелешките во поглед на начинот на изведувањето на работите, на употребениот материјал или на текот на изведувањето на работите Нарачувачот е должен без одлагање да му ги соопшти на Изведувачот.

Услови за квантитативна и квалитативна контрола

Член 20

Изведувачот е должен, согласно правилата на структурата, да ја испита правилноста на Изведувањето на работите и да го предупреди Нарачувачот за грешките што ќе ги забележи.

Член 21

Во текот на изведување на работите, ќе се утврдува квалитетот и квантитетот на истите.

Изведувачот е должен да вградува материјали што му одговараат на пропишаниот квалитет, согласно техничките прописи.

Член 22

Изведувачот е одговорен за употреба на материјалите и опремата што не му одговараат на договорениот или пропишаниот квалитет.

Член 23

Ако Изведувачот не ги изведува работите според договорените услови, техничките прописи и стандарди, како и според резултатите од сопственото испитување и правилата на структурата, Нарачувачот има право да бара запирање на натамошното изведување на работите, односно, да бара промена на материјалите или употреба на материјали и опрема од соодветен квалитет.

Член 24

Ако Изведувачот во текот на изведувањето на работите не постапи по основаното барање на Нарачувачот и не ги отстрани недостатоците на изведените работи, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штета што настанала поради некавалитетно изведените работи и поради раскинувањето на договорот.

Ако Изведувачот не ги отстрани во примерениот рок (во зависност од големината) недостатоците што се утврдени при техничкиот преглед и примопредавањето на изведените

работи, Нарачувачот може, врз товар на Изведувачот отстранувањето на недостатоците да му го отстапи на трето лице. При тоа Нарачувачот е должен да постапува како добар стопанственик.

Надзор на изведување на работите

Член 25

Нарачувачот има право да врши надзор на изградба над работите на Изведувачот заради проверување и обезбедување на нивно уредно изведување, особено во поглед на видот, количеството и квалитетот на работите, на материјалните и опремата и на предвидените рокови.

Заради вршење на надзор на изградба Нарачувачот има право на пристап на градилиштето, во работилниците, погоните и местата за складирање на материјалите.

Надзорот над градба, го врши надзорниот инженер што ќе го определи Нарачувачот.

За надзорниот инженер што е определен да врши надзор на изградба и за неговите овластувања Нарачувачот го известува Изведувачот.

Изведувачот е должен да му овозможи на Нарачувачот вршење на надзор на изградба.

Член 26

Забелешките во поглед на начинот на изведувањето на работите, на употребениот материјал или на текот на изведувањето на работите Нарачувачот е должен без одлагање да му ги соопшти на Изведувачот.

Сите забелешки и наоди од Нарачувачот се соопштуваат во писмена форма и се запишуваат во градежниот дневник.

Член 27

Изведувачот е должен да постапи по сите основни барања од Нарачувачот поднесени во врска со вршењето на стручниот надзор.

Начин на примопредавање на изведените работи

Член 28

Веднаш по завршувањето на одредени изведени активности Изведувачот го известува Нарачувачот во писмена форма дека работите се завршени.

Член 29

Нарачувачот и Изведувачот се должни без одлагање да пристапат кон примопредавање на работите.

Ако Нарачувачот започнал да го користи изведени работи пред примопредавањето, се смета дека примопредавањето е извршено со денот на почетокот на користењето.

Член 30

За примопредавањето се составува Записник кој ги содржи особено следните податоци:

- 1) дали работите се изведени според договорот, прописите и правилата на структурата;
- 2) дали квалитетот на изведените работи му одговара на договорениот квалитет, односно, кои работи Изведувачот треба на свој трошок да ги доработи, поправи или повторно да ги изведе и во кој рок тоа треба да го стори;
- 3) за кои прашања од техничка природа не е постигната согласност помеѓу овластените претставници на договорачите;
- 4) датумот на завршувањето на работите и датум на извршеното примопредавање.

Член 31

Записникот за примопредавање може да го состави и само еден договорач без учество на другиот ако другиот договорач неоправдано го одбие учеството во примопредавањето или

неоправдано не се одзове на поканата да учествува во примопредавањето. Таквиот Записник се доставува до другиот договарач. Со денот на доставувањето на Записникот настануваат последиците во врска со примопредавањето.

Член 32

Ако во Записникот за примопредавањето обострано се констатира дека Изведувачот треба на свој трошок да доработи, поправи или повторно да изведе одделни работи, Изведувачот е должен веднаш да пристапи кон изведување на тие работи.

Ако Изведувачот не ги изведе работите од ст. 1 на овој член во примерениот рок, Нарачувачот може да ангажира друго лице да ги изведе врз товар на Изведувачот.

Услови за извршување на дополнителни недоговорени работи

Член 33

Изведувачот е должен да ги изведе договорените работи на начин и во роковите определени со овој Договор.

Како договорени работи во смисла на ст. 1 на овој член се сметаат и вишоците на работите.

Член 34

Изведувачот е должен по писмен налог од Нарачувачот да ги изведе непредвидените работи.

По исклучок од ст. 1 на овој член, Изведувачот може и без претходен налог од Нарачувачот да ги изведе непредвидените работи што се нужни за обезбедување на стабилноста на објектот, правилниот тек на работите и нормалното користење на изградениот објект, или за спречување настанување на штета, ако поради итноста или други оправдани причини нема можности за тие работи претходно да обезбеди налог од Нарачувачот. Во тој случај Изведувачот е должен без одлагање да го извести Нарачувачот за непредвидените работи што ги извел или нивното изведување е во тек и за причините што ги предизвикале непредвидените работи.

Член 35

Нарачувачот е должен изведувањето на непредвидените работите да му ги отстапи на Изведувачот, а на трето лице може да му ги отстапи ако Изведувачот одбие да ги изведе воопшто или навремено.

Член 36

Нарачувачот е должен изведувањето на дополнителните работи пред отстапувањето на трето лице да му го понуди на Изведувачот.

Изведувачот може изведувањето на дополнителните работи да го прифати или одбие.

Гарантен период

Член 37

Изведувачот гарантира дека изведените работи во времето на примопредавањето ќе се во согласност со договорот, прописите и правилата на структурата и дека нема да има мани што ќе ја оневозможуваат или намалуваат нивната вредност или нивната подобност за редовна употреба.

Нарачувачот е должен за забележаните недостатоци да го извести Изведувачот без одлагање.

Гарантниот период за квалитетот на изведените работи изнесува **12 / дванаесет / месеци**.

Гарантниот период започнува да тече од примопредавањето на изведените работи или на дел од изведените работи, а ако користењето на истите започнало пред примопредавањето - од почетокот на користењето. Изведувачот е должен на свој трошок да ги отстрани сите недостатоци што ќе се покажат во

текот на гарантниот рок, а кои настапиле поради тоа што Изведувачот не се држел кон своите обврски во поглед на квалитетот на работите и материјалите.

Гаранција за квалитетно извршување на Договорот

Член 38

Согласно Известување од нарачувачот бр.05-879/2 од 17.06.2019 год., Изведувачот во благовремен рок достави банкарска гаранција за квалитетно извршување на Договорот во еден оригинален примерок бр.455444619PJ издадена од Шпаркасе банка АД Скопје со важност од 27.06.2019 год. до 31.07.2020 год. на износ од 29.771,00 ден., односно 5 % (проценти) од вкупната вредност од чл.2 на овој Договор, со која се обврзува дека навремено, квалитетно и според условите од договорот ќе ги изврши работите кои се предмет на овој договор.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку Изведувачот не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести Изведувачот. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, Нарачувачот ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, Изведувачот може да покрене спор пред надлежниот суд.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот Нарачувачот му ја враќа на Изведувачот во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот Нарачувачот му ја враќа на Изведувачот по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на Нарачувачот.

Времетраење на важност на договорот

Член 39

Времетраење на важноста на овој Договор изнесува 12 месеци сметано од денот на воведувањето во работа од страна на Нарачателот и констатирано на Записник за воведување во работа.

Применлив закон

Член 40

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, ќе се применуваат важечките прописи на Република Македонија.

Виша сила

Член 41

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

Услови за прекинување или раскинување на договорот

Член 42

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна

страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, мора да му остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Една од договорните страни може да го раскине договорот и без да и остави на другата договорна страна, дополнителен рок за исполнување, ако од нејзиното однесување произлегува дека таа нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штета.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Договорот не може да се раскине поради не исполнување на незначителен дел од обврската.

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било неспроведливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Ако изрече раскинување на договорот судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што го барала да и надомести на другата страна справедлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

Страната што е овластена да бара поради променетите околности раскинување на договорот е должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не и било соопштено на време.

Решавање на спорови

Член 43

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусобно договарање. Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред стварно и месно надлежен суд.

Завршни и општи одредби

Член 44

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор

само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма ,ако се потпишани од двете договорни страни и ако се во согласност со Законот за јавните набавки и другите важечки прописи во РМ.

Член 45

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 46

Овој Договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци, од кои 4 (четири) примероци за Нарачувачот и 2 (два) примероци за Изведувачот, а стапува на сила на денот на потпишувањето од двете договорни страни.

за Изведувачот,
"ДИКОС" ДООЕЛ Кочани
Управител,

(Мишко Димитров)



за Нарачувачот,
Општина Кочани
Градоначалник,

(Николчо Илијев)



Составен дел на овој Договор е :
- Првична / конечна понуда поднесена преку ЕСЈН


Изработил: Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки-Далиборка Стојанова
Согласен : Помошник раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште -Влатко Димитров

**Предмер пресметка за
Одржување на сливни решетки за атмосферска канализација**

Реден број	Опис на работите	Мерна единица	количина	Единечна цена без ддв	Вкупна цена без ддв
1	Набавка и замена на решетка од композитен материјал со висина h=60mm	м ²	20	13.350,00	267.000,00
2	Набавка и вградување на завртка со навртка М8 од прохрон материјал	бр.	300	88,00	26.400,00
3	Набавка и вградување на држачи за решетка од прохрон материјал	бр.	300	60,00	18.000,00
4	Набавка и замена на L профил 60x100x10мм со кршење на постоечки бетон со компресор, заварување на профилот и поправка на оштетен бетон	м	12	500,00	6.000,00
5	Постојана контрола, чистење и одржување на решетки и канали за атмосферска канализација согласно техничката спецификација	месечна цена	12	15.600,00	187.200,00
Вкупно без ддв:					504.600,00

за Изведувачот,
"ДИКОС" ДООЕЛ Кочани
Управител,

(Мишко Димитров)



за Нарачувачот,
Општина Кочани
Градоначалник,

(Николчо Илијев)



Изработил: Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки-Далиборка Стојанова
Согласен : Помошник раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште -Влатко Димитров